

Шесте прашања се јајце на јаце на "Мајскиот договор", така што фотокопираните барања од лошата копија на агендата на ДУИ не може да ја постигне целта.

Затоа се наметнува прашањето, кој со кого преговара за албанските барања - ДПА или ДУИ?

Доколку сакаме да се повториме, нема разлика во нивните партиски барања, освен што притиска политичката конотација. Затоа формата на преговорите и не е битна, туку кому ќе му припадне славата, бидејќи на крајот на крајштата успехот што ќе се постигне не ќе може да го покрие "чаламот", кој ќе го протежираат Тачи или Ахмети.



САМ ПРОТИВ СИТЕ - МЕНДУХ ТАЧИ ЛИДЕР НА ДПА



ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ДУИ МУДРО МОЛЧИ

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ЧИЈ "ЧАЛАМ" ОНОЈ НА ТАЧИ

Пред одржувањето на Самитот на НАТО во Букурешт во Романија, најголемите албански партии во РМ, ДУИ и ДПА, се обидуваа да не креваат раце, оружје или... некој друг арсенал меѓу себе, освен по некој артикулиран маркетиншки изблив, кој е во функција на држење тензија.

Всушност, и најновата провокација на лидерот на ДПА, Мендух Тачи, да ја експонира својата слава, демек еве тој е најекспонираниот албански "вожд", кој постојано е под присмотра на македонските разузнавачки служби, има иста функција. Но, со друга цел - да се постигне одредена придобивка, која ќе го крене рејтингот кај албанскиот електорат.

Тачи е свесен дека неговата партија одамна е во криза и која е загрижувачка, па затоа користи многу ризични методи и трикови, но во оваа пригода сепак времето ќе каже дали начинот кој тој го избрал ќе ја постигне целта или уште еднаш тоа ќе се одрази врз неговата политичка кожа.

За разлика од него лидерот на ДУИ, Али Ахмети, молчи, иако и тој од Владата на РМ очекува одредени сигнали за главните прашања: закон за употреба на јазиците, закон за статусот на бор-

ците на ОНА и признавање на независноста на Косово.

Тоа што во овој момент се обидува Тачи да му ги украде авторските права ќе мора да го решат меѓу себе, бидејќи ловориките ќе ги прибере оној кој ќе успее да ја реализира албанската агенда, која влече корени од Рамковниот договор.

КОЈ ЌЕ БИДЕ СЛАВЕН?

Пред да се случат настаните околу букурешкиот Самит, агендата на ДУИ ги скара владејачките партнери. Имено, т.н. "Мајски договор", склучен меѓу премиерот Никола Груевски и лидерот на ДУИ, Али Ахмети, ги дестабилизира коалиционите партнери. Темпераментниот Тачи тоа не може да му го прости на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, но не можејќи да се круниса за цар меѓу своите браќа, тој мора да тапка зад настаните. Меѓутоа, и во војна и во мир со коалициониот партнер, сепак тој е факторот од кој зависи судбината на Владата. Затоа во 12 часот и 5 минути, тој склучи нов сојуз со лидерот на ВМРО-ДПМНЕ.

Шесте прашања се јајце на јаце на

"Мајскиот договор", така што фотокопираните барања од лошата копија на агендата на ДУИ не можат да ја постигнат одредената партиска цел. Затоа се наметнува прашањето кој со кого преговара за албанските барања - ДПА или ДУИ. Доколку се повториме, нема разлика во барањата, освен што притиска политичката конотација. Затоа формата на преговорите и не е битна, туку единствено е важно кому ќе му припадне славата, бидејќи на крајот на крајштата успехот што ќе се постигне не ќе може да го покрие "чаламот", кој ќе го протежираат Тачи или Ахмети. Кој од нив е поголем "чаламџија"?

РАБОТНИ ГРУПИ

Формирањето на работните групи меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДПА за решавање на барањата на албанските политички партии не ги принуди ДУИ и СДСМ да седнат на заедничка маса, напротив тоа уште повеќе ги зближи да ја урнат владејачката коалиција. Затоа повикот на ДПА беше сфатен како задоцнета политичка понудица.

"Ги повикувам ДУИ и СДСМ да им се придружат на ДПА и на ВМРО-ДПМНЕ

за да ги решиме прашањата кои се многу битни за Македонија. Мислам дека сме мала држава со многу проблеми и ако се приближиме со ставовите ќе ги решиме овие прашања", изјави неодамна потпретседателот на ДПА, Ружди Матоши.

Во врска со ова прашање се огласи и координаторот на пратеничката група на ДУИ, Рафиз Алити.

"Ние немаме потреба да се приклучиме на некои преговори кои се внатре во Владата, бидејќи ние не сме дел од неа. Тачи заборава дека тој е дел од Владата. Доколку луѓето од ДПА сакаат да присуствуваат на средбите на кои се присутни и претставници на ЕУ и на американската Амбасада во Скопје, тие можат да учествуваат, но треба да бидат дел од екипата на ВМРО-ДПМНЕ или на господинот Груевски", возврати Алити.

Алти повторува дека согласно Рамковниот договор и "Мајскиот договор" решавањето на барањата е обврска на државата.

Тоа го потврди потпретседателот на ДУИ, Рафиз Алити.

"Работните групи се состанаа. Ние сме подготвени да ја помагаме оваа Влада, со тоа што сме ги изготвиле нашите предлог-закопи, кои сме подготвени да ѝ ги дадеме на оваа Влада", изјави Алити.

"Доколку оваа Влада подготвува закон за борците на ОНА, доколку таа подготвува закон за јазиците, секако дека тоа е обврска на Владата, без оглед дали тоа ќе се постигне со нас или со ДПА", додаде Алити.

Од ВМРО-ДПМНЕ ги потврдија информациите дека разговарале со ДУИ по прашањата поврзани со жртвите од конфликтот и за изнаоѓање решение за употреба на јазиците на етничките заедници, но додавајќи дека сè уште не дошле до конечен или завршен правен документ.

Истите извори наведуваат дека со оглед на фактот дека ВМРО-ДПМНЕ разговара на исти теми со ДПА, цени дека одделни разговори со двете партии не

решт ќе биде на власт, тој се дрзна да ја обвини опозицијата, која постојано го прислушкува и го прави антидржавен елемент. Според Мендух Тачи, претходната власт, вклучувајќи го и ДУИ, го следела и го прислушувала. Тој се водел под псевдонимот "Креатор". Досието му го отвориле на 17 март 2003 година, во времето кога премиер беше актуелниот претседател на државата Бранко Црвенковски, додека министер за внатрешни работи беше Хари Костов.

Документот го потпишал директорот на УБК, Зоран Верушевски, тврди лидерот на ДПА, кој побара негово итно отповикување од Амбасадата во Рим.

"Јас имам деца, имам жена дома. И жена ми беше прислушувана и браќата. Сите бевме шиканирани последните четири години", изјави Мендух Тачи, претседател на ДПА.

Реагираше министерката за внатрешни работи, која го повика лидерот на ДПА да дојде во МВР и заедно да ги проверат наводите.

ЌЕ БИДЕ ПОГОЛЕМ - ИЛИ ТОЈ НА АХМЕТИ?!

Албанските политички партии бараат да се донесат законите за употреба на јазиците, решавање на статусот на борците на ОНА, како и реализирање на критериумот за застапеноста на етничките заедници во државната администрација и притоа колку што е можно побрзо да се признае независноста на Косово.

ИСТИ БАРАЊА

Тоа значи дека формулата за албанските барања е иста, но оној кој се наоѓа во клинч е премиерот, притиснат од разните надворешни фактори мора да одговори и на домашните уценувачи. Имено, по склучувањето на договорот меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДПА да формираат работни групи за изнаоѓање решение за законот за јазиците, законот за жртвите од конфликтот, законот за употреба на знамето, за правична застапеност на етничките заедници, веднаш потоа ДУИ одговори со нова информација дека работната група на ВМРО-ДПМНЕ се сретнала со нивните преговарачи и се сконцентрирале на изнаоѓање решение за употреба на албанскиот јазик.

Тачи е свесен дека неговата партија одамна е во криза, која е загрижувачка и затоа користи многу ризични методи и трикови, но во оваа пригода сепак времето ќе каже дали начинот кој го избрал ќе ја постигне целта или уште еднаш тоа ќе се одрази врз неговата политичка кожа.

би биле продуктивни. Затоа ВМРО-ДПМНЕ смета дека двете албански партии можат многу повеќе да придонесат за решавање на барањата.

НОВО ДОСИЕ

Во меѓувреме Тачи ја презеде улогата да биде манипулатор или забавувач на домашната политичка сцена. Имено, користејќи ја неодредената положба на коалиционата Влада, како и неразјаснетите позиции кој по Буку-

"Ова е пораз за една држава која со најголем напор во сите овие години се обидува да гради демократија. Ова е пораз за една политичка опција која не успеа да се трансформира", изјави Гордана Јанкуловска, министерка за внатрешни работи.

Досието против него е затворено во јануари 2007 година од страна на актуелниот прв човек на УБД, Сашо Мијалков.

Тачи ги прозва на одговорност тогашните носители на власта.

"Сега би го прашал мојот другар, господинот Бучковски, поранешен премиер, како се чувствува. Дали му е срам, жал или страв?", истакна Тачи.

"Господинот Ахмети не е тука и него би го прашал, иако нема што да го прашам, за мене беше јасно од 2001 година дека Али Ахмети е само еден нов инструмент од неговиот дедо и прадедо Александар Ранковиќ", додаде Мендух Тачи.

Тачи тврди дека правдата ќе ја бара од сите институции во државата сè до Судот во Стразбур. Инаку, досието на Тачи му било доставено пред извесно време, кое наводно било оставено пред неговата куќа.